



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 15 декември 1983
Скопје
Број 35

Претплатата за 1983 година изнесува 1.200 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

538.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 7.XII. 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Пецуровски Петар Ѓорѓи, од с. Русиново,
2. Атанасоски Насте Светислав, од Кичево,
3. Кадрија Иљаз Зијадин, од с. Черкези,
4. Диневски Киро Костадин, од Скопје.

II

Изречената казна затвор во траење од 2 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Пејоски Ристо Климе, од с. Радожда,
2. Делиоски Анастас Драган, од с. Враништа,
3. Буљанов Љубе Слободан, од с. Мородвис,
4. Димитриевски Трајче Слободан, од Свети Николе.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Здравевски Никола Алекс, од с. Велмеј,
2. Котески Цветан Мирко, од с. Алинци,
3. Мирајете Ибраим Доко, од с. Корошишта,
4. Кавалиновски Вангел Здравко, од с. Би-стрица,
5. Османи Авзи Алберт, од с. Равен,
6. Османи Мустафа Авзи, од с. Равен.

IV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Божиноски Иван Трајко, од Кичево.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 месеци на:

1. Кузмановски Крсте Цветан, од Прилеп.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Николоски Антим Трајко, од Прилеп.

VII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-973

7 декември 1983 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с.р.

539.

Врз основа на член 39 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77) и член 7 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 9 — Републички секретаријат за правосудство, позиција 108 — Надоместок за издршка на осудени и притворени лица во Републиката и надвор од неа и други трошоци, износот „1.764.000“ се заменува со износот „1.314.000“ и во позиција 110 — Надоместок на комисији за правосудни испити и на испити за судии за прекршоци, износот „350.000“ се заменува со износот „800.000“.

2. Во Раздел 10 — Републички секретаријат за финансии, се вршат следниве измени:

— позиција 115 — Материјални трошоци, износот „1.668.000“ се заменува со износот „2.390.000“;

— позиција 123 — За намирување на трошоците околу одржувањето на работните простории, износот „3.600.000“ се заменува со износот „5.169.000“; и

— позиција 131 — Тековна буџетска резерва, износот „31.723.000“ се заменува со износот „33.252.000“.

3. Во Раздел 20 — Републички комитет за здравство и социјална политика, се вршат следниве измени:

— позиција 245 — Средства за реализација на Законот за цивилните инвалиди од војната, износот „23.800.000“ се заменува со износот „26.300.000“;

— позиција 247 — Финансирање на одделни видови на инвалидска заштита и материјално обезбедување на учесниците во НОВ, износот „228.500.000“ се заменува со износот „220.500.000“;

— позиција 250 — Болнички трошоци за душевно болни, износот „14.000.000“ се заменува со износот „16.600.000“; и

— позиција 253 — Трошоци за здравствена заштита на странци, износот „170.000“ се заменува со износот „250.000“.

4. Во Раздел 25 — Републички штаб за територијална одбрана, позиција 293 — Материјални трошоци, износот „7.546.000“ се заменува со износот „6.546.000“.

5. Во Раздел 29 — Републички завод за статистику, позиција 320 — Трошоци за анкетни испитувања, износот „3.440.000“ се заменува со износот „3.329.000“ и позиција 322 — Процена на површините и приносите, износот „598.000“ се заменува со износот „709.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1956/1
6 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

540.

Врз основа на член 3 од Одлуката за образување Комисија на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарна и други видови енергија („Службен весник на СРМ“ бр. 26/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА НУКЛЕАРНА И ДРУГИ ВИДОВИ ЕНЕРГИЈА

За претседател, потпретседател и членови на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарна и други видови енергија се именуваат:

а) за претседател:

— Драгољуб Ставрев, претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ;

б) за потпретседател:

— инж. Љубомир Коруновски, досегашен член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;

в) за членови:

— генерал-мајор Никола Кастратовиќ, член на Извршниот совет и републички секретар за народна одбрана,

— д-р Александар Маневски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво,

— д-р инж. Ристо Галиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

— Каменчо Ѓоргов, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

— Анатоли Дамјановски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за образование и наука,

— м-р Најденко Попоски, член на Извршниот совет и директор на Републичкиот завод за општествено планирање,

— Стојан Христов, директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка,

— д-р Александар Гризо, редовен професор на Технолошкиот факултет во Скопје,

— инж. Благоја Димитров, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,

— м-р Димитар Качурков, редовен професор на Факултетот за физика — Скопје,

— академик д-р Јордан Поп-Јорданов, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Белград.

Број 17-1784/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

541.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

Се разрешува од должност потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина Јован Крстев, на 29. IX. 1983 година, поради заминување на друга должност.

Број 17-1823/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

542.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се разрешува од должност директор на Републичкиот завод за статистика д-р Александар Маневски, на 29. IX. 1983 година, поради заминување на друга должност.

Број 17-1822/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

543.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

Се разрешува од должност советник на републичкиот секретар за народна одбрана Александар Арсовски, на 31. XII. 1983 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престанува работниот однос.

Број 17-1821/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

544.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи Реџаи

Ибрахимов, на 31. XII. 1983 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му престапува работниот однос.

Број 17-1820/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

545.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должност републички советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Роман Лечевски, на 31. XII. 1983 година, поради исполнување на условите за пензија, кога му претстанува работниот однос.

Број 17-1819/1
10 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

546.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации се назначува Чедомир Јакимовски, досегашен советник на претседателот на Комитетот.

Број 17-1857/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

547.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации се назначува Јанко Николовски, уредник на Редакцијата за актуелни емисии во информативно-документарната програма на Телевизија Скопје.

Број 17-1858/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

548.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Трпе Радевски, самостоен стручен соработник за обучување кадри по англиски јазик во Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Број 17-1859/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

549.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се назначува Љиљана Костиќ, шеф на кабинет на потпретседател на Извршниот совет.

Број 17-1860/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

550.

Врз основа на член 178 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 43/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За републички советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се именува Спасител Кулјан, потсекретар во Извршниот совет.

Број 17-1861/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

551.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За потсекретар во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македо-

нија се назначува Миливој Симеоновски, досегашен помошник секретар во Извршниот совет.

Број 17-1862/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с.р.

552.

Врз основа на член 3 од Одлуката за образување на Совет за меѓународно-правни прашања („Службен весник на СРМ“ бр. 26/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРАШАЊА

За претседател и членови на Советот за меѓународно-правни прашања се именуваат:

а) за претседател:

— Тодор Цунов, редовен професор на Правниот факултет во Скопје;

б) за членови:

— Блажо Андоновски, советник на републичкиот секретар за финансии,

— Благој Зашов, советник во Републичкиот комитет за меѓународни односи,

— м-р Ѓорѓи Јанчевски, на работа во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

— Боце Ламбевски, заменик директор во Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка,

— м-р Димко Миленков, главен републички инспектор за труд,

— Славчо Николовски, потсекретар во Републичкиот комитет за економски односи со странство,

— м-р Крсте Сардовски, потпретседател на Работоводниот одбор на Стопанска банка — Здружена банка — Скопје,

— Елена Поповска, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација,

— Тодор Тасески, советник на претседателот на Републичката комисија за културни врски со странство,

— Јорго Хаџи Стерјо, потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Број 17-1865/1
17 ноември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с.р.

553.

Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправни интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 70/80, 70/81, 34/82 и 67/82), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство во Социјалистичка Република Македонија — Централа — Скопје, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИТЕ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на

збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот („Службен весник на СРМ“ бр.12/83 и 24/83), во Прегледот број 3 под „а) Од стопанство“, на реден број 10 — Д. Хисар, стапката за здравствено осигурување „7,60“ се заменува со стапката „6,00“, а збирната стапка „16,40“ со збирната стапка „14,80“; на реден број 17 — Куманово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „6,00“, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ со стапката „1,60“, а збирната стапка „14,85“ со збирната стапка „13,25“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,40“, а збирната стапка „14,50“ со збирната стапка „14,40“; на реден број 29 — Т. Велес, стапката за општествена заштита на децата „2,03“ се заменува со стапката „1,64“, а збирната стапка „16,08“ со збирната стапка „15,69“.

Во истиот преглед под „б) Од нестопанство“, на реден број 10 — Д. Хисар, стапката за култура „0,60“ се заменува со стапката „0,57“, стапката за здравствено осигурување „7,60“ со стапката „6,00“, а збирната стапка „17,80“ со збирната стапка „16,17“; на реден број 17 — Куманово, стапката за здравствено осигурување „7,50“ се заменува со стапката „6,00“, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ со стапката „1,60“, а збирната стапка „15,75“ со збирната стапка „14,15“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,40“, а збирната стапка „15,45“ со збирната стапка „15,35“; на реден број 29 — Т. Велес, стапката за општествена заштита на децата „2,08“ се заменува со стапката „1,69“, а збирната стапка „17,23“ со збирната стапка „16,84“.

2. Во Прегледот број 4 под „а) Од стопанство“, на реден број 17 — Куманово, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ се заменува со стапката „1,60“, а збирната стапка „6,70“ со збирната стапка „6,60“; на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена заштита на децата „1,50“ се заменува со стапката „1,40“, а збирната стапка „6,50“ со збирната стапка „6,40“; на реден број 29 — Т. Велес, стапката за општествена заштита на децата „2,03“ се заменува со стапката „1,64“ а збирната стапка „7,63“ со збирната стапка „7,24“.

Во истиот преглед под „б) Од нестопанство“, на реден број 10 — Д. Хисар, стапката за култура „0,60“ се заменува со стапката „0,57“, а збирната стапка „9,30“ со збирната стапка „9,27“; на реден број 17 — Куманово, стапката за општествена заштита на децата „1,70“ се заменува со стапката „1,60“, а збирната стапка „7,60“ со збирната стапка „7,50“; на реден број 27 — Струмица, стапката за основно образование „5,30“ се заменува со стапката „5,10“, а збирната стапка „8,58“ со збирната стапка „8,38“; на реден број 29 — Т. Велес, стапката за општествена заштита на децата „2,08“ се заменува со стапката „1,69“, а збирната стапка „8,78“ со збирната стапка „8,39“.

3. Во прегледот број 5 на реден број 10 — Д. Хисар стапката за култура „0,76“ се заменува со стапката „0,73“, стапката за здравствено осигурување за повреда на работа и професионални заболувања „0,40“ со стапката „0,30“, а збирната стапка „1,98“ со збирната стапка „1,85“.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 10-250/1
14 ноември 1983 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с.р.

554.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ТКАЕЊЕ I ДЕЛ

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на ткаење I дел, од инж. Донеv Делчо, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-153/1
22 ноември 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с.р.

555.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ТКАЕЊЕ II ДЕЛ

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на ткаење II дел, од инж. Донеv Делчо, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-154/1
22 ноември 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с.р.

556.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ БИОЛОГИЈА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Биологија за VIII одделение, од Симоновски Бранко, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-149/1
22 ноември 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с.р.

557.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VIII одделение на турски јазик, од Есад Бајрам и Лидија Гргач, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-150/1
22 ноември 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с.р.

558.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VII одделение, од Нада Узунова и Гочкова м-р Косара, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1983 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-151/1
22 ноември 1983 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с.р.

559.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет на Х-та седница, одржана на 21. XI. 1983 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА VI ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за VI одделение, од Кондарко Благоја и Поповски Сталев д-р Ѓорѓи, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје 1983 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-152/1

22 ноември 1983 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски д-р Живко, с.р.

560.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 9 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за утврдување висината на надоместоците што ги плаќаат вонредните студенти за извршени образовни услуги, донесена на Соборот на работните луѓе на Правниот факултет во Битола одржан на 9 септември 1980 година, во времето на нејзиното важење не била во согласност со Уставот на СР Македонија, Законот за високото образование и Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование.

2. СЕ УКИНУВА Одлуката за условите, начинот на надоместокот на студентите за извршените образовни услуги и за посебни административни услуги за кои Општата заедница на насоченото образование не обезбедува средства, донесена на Соборот на работните луѓе на означениот факултет на 23 ноември 1982 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и на Правниот факултет во Битола на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 55/81 од 28 септември 1983 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нивната согласност со член 215 став 3 од Уставот на СР Македонија, член 12 и член 82 став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76, 25/79 и 8/82), како и со член 34 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78). Воедно, основано се постави прашањето за нивната согласност и со начелото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните.

5. Разгледувајќи ја одлуката, означена во точката 1 на оваа одлука, Судот утврди дека во неа е предвидено вонредните студенти да плаќаат: 1.200,00 динари за запишување прв пат на студиска година; 400,00 динари за запишување по втор пат студиска година; 60,00 динари за пријавување на испит; 75,00 динари за пријавен испит со усмен и писмен дел и за полагање на испит по четврти пат (комисиски); 80,00 динари за приемен испит за упис на факултетот; и 60,00 динари за преглед на семинарска работа. Исто така, Судот утврди дека за запишување на вонредни студенти од другите републики е предвиден износот што е утврден на соодветната високообразовна организација во републиката од каде студентот доаѓа.

Оваа одлука престанала да важи со донесување на одлуката означена во точката 2 на оваа одлука.

Судот, по сопствена иницијатива, утврди дека во одлуката од 1982 година е инкорпорирана оспорената одлука донесена во 1980 година и дека со неа се предвидени истите образовни услуги и посебни административни услуги за кои студентите плаќаат надоместок во зголемен износ.

Според член 6 од одлуката, заради успешно извршување на наставните дисциплини и полагање на испити, за вонредните студенти се воведува посебна настава по предметите предвидени со наставниот план од студиските години и тоа 15% од вкупниот фонд на часови предвиден во наставниот план на Факултетот во студиската година. За покривањето на материјалните и други трошоци околу организирањето на оваа настава на студентите „за кои Општата заедница на насоченото образование не обезбедува надоместок“, според член 8 од одлуката, студентите плаќаат надоместок во износ од 1.200,00 динари за секоја студиска година.

Од изнесеното произлегува дека со последната одлука на Факултетот се утврдени надоместоци за сите студенти за упис на секоја учебна година, за пријавување и полагање на испити и приемен испит и за вршење на административни услуги. Вонредните студенти плаќаат надоместок и за наставата која што посебно се организира за нив. Тоа значи дека со оваа одлука, како и со оспорената, се предвидува плаќање на надоместоци од вонредните студенти како непосредни корисници на определени образовни услуги.

6. Според член 215 од Уставот на СР Македонија, материјални и други услови за основање и работа на училиштата и другите установи за образование на граѓаните и за унапредување на нивната дејност, обезбедуваат, врз начелата на заемност и солидарност, работните луѓе, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општините и Републиката, во самоуправните интересни заедници во согласност со закон. Според членовите 12 и 82 од Законот за високото образование, пак, граѓаните под еднакви услови имаат право да се запишуваат и школуваат на високообразовните институции. Притоа, вонредните студенти ги имаат истите права како и редовните студенти, освен некои кои што се однесуваат на нивниот статус. Според тоа, организирањето на вонредните студии е законска обврска и редовна, а не посебна или дополнителна воспитно-образовна дејност на високообразовната организација. Понатаму, организациите на здружениот труд од насоченото образование, според член 34 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование, во исклучителни случаи можат да наплатуваат трошоци од непосредниот корисник за извршени образовни услуги. Условите, начинот и висината на трошоците за овие образовни услуги се регулираат со статутот на соодветната заедница за насочено образование.

Според тоа, материјалните и другите потреби и интереси во насоченото образование се обезбедуваат со придонеси, врз начелото на заемност и солидарност, а само во исклучителни случаи организациите

на здружениот труд од насоченото образование можат од непосредниот корисник да наплатуваат трошоци за извршени образовни услуги.

Од содржината на оспорените одлуки произлегува дека Правниот факултет во Битола наплатува трошоци од студентите за извршување на образовни и административни услуги за кои од соодветната заедница за насочено образование веќе добива средства, а кои не се утврдени како исклучителни случаи во кои можат да се наплатуваат одредени трошоци. Така, со оспорените одлуки е предвидено наплатување на трошоци за упис на секоја учебна година, за пријавување на испит, прегледување на семинарска и дипломска работа, како и за организирање настава за вонредните студенти и друго, што е редовна дејност на факултетот и за која заедницата за насочено образование обезбедува средства. Притоа, заедницата не обезбедува средства за оние студенти кои по втор или повеќе пати запишуваат иста студиска година, како и за оние студенти кои испитот го полагаат повеќе од три пати, а кои ги смета како исклучок. На тој начин заедницата за насочено образование ги утврдила случаите кога може од студентот да се наплатат одредени трошоци, додека во конкретниот случај, Правниот факултет во Битола предвидел наплатување на трошоци, покрај другото, и за оној вид на образовни услуги за кои заедницата за насочено образование веќе му обезбедила средства, а кои по својата природа не претставуваат исклучок, што по оценка на Судот не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Исто така, Судот утврди дека оспорената одлука од 1980 година и член 8 од одлуката од 1982 година не се во согласност и со начелото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните. Ова од причина што сите граѓани, под еднакви услови, имаат право да се запишуваат и школуваат на високообразовните организации, а со означените одлуки вонредните студенти се задолжуваат да плаќаат надоместок за образовни услуги на Факултетот кои се негова редовна дејност, а не исклучок и за кои, впрочем, заедницата за насочено образование веќе обезбедила средства и тоа за оние кои прв пат ја запишуваат соодветната студиска година, кои полагаат испит до трет пат, за преглед на семинарска и дипломска работа, како и за организирање настава за вонредните студенти. На овој начин тие се доведени во нееднаква положба во однос на останатите студенти затоа што заедницата за насочено образование на Факултетот му обезбедила средства за покривање на трошоците околу организирање настава за вонредните студенти и други трошоци за нив, а тој сепак наплатува од нив трошоци, иако вонредното студирање е редовна дејност на Факултетот и не може да се смета како исклучителна негова дејност за да може тоа наплатување да се смета како исклучок во смисла на член 34 став 2 од Законот за самоуправните интересни заедници.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како ес точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 55/81

9 ноември 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

561.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 16-7124/1 за усвојување на измената на Деталниот урбанистички

план за населбата „11 Ноември“, донесена од Собранието на општината Куманово, на седницата одржана на 29 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Куманово“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 115/83 од 28 септември 1983 година, повеќе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорената одлука не е ставена на јавен увид, по неа не е организирана јавна расправа и не се ценети економските услови кои налагаат измена на урбанистичкиот план.

3. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука се усвојува измената на Деталниот урбанистички план за населбата „11 Ноември“, така што станбените индивидуални згради на улицата „Боро Прчан“ бр. 20, 22, 24, 25, 28 и 28-а и улицата „Божидар Мицковик“ бр. 26, 26-а, 28, 30, 32, 34, 36 и 38 добиваат гаражи со приоди. Исто така, Судот утврди дека не е обезбеден јавен увид и не е организирана јавна расправа во месните заедници како и дека не се ценети економските услови за измена на Урбанистичкиот план.

Согласно член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78), просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа.

Согласно, пак, член 33 од истиот закон, просторните и урбанистичките планови можат да се изменат и дополнат доколку битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако тоа е неопходно поради дејство на виша сила.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај при изменувањето на урбанистичкиот план не е обезбеден јавен увид, не е организирана јавна расправа и не се ценети економските услови, Судот утврди дека оспорената одлука не е во согласност со членовите 30 и 33 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 115/83

2 ноември 1983 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

562.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на седницата од 16 ноември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 5 став 2 од Одлуката за условите за приклучување на канализацијата во градот Струмица и Решението за утврдување надоместок на трошоците за изведување на приклучок на канализацијата во градот Струмица, донесени од Собранието на општината Струмица на 5 мај 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Собранието на општината Струмица“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 139/81, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето дали Собранието на општината е овластено да определува надоместок за приклучување на канализацијата во градот Струмица.

чување на канализациона мрежа и други давачки на новите корисници на таа мрежа.

По одржаната јавна расправа на 2 јуни 1982 година на Собранието на општината Струмица му е дадена можност да ги усогласи оспорените акти со Уставот и законот. Меѓутоа, и по истекот на продолжениот рок, усогласување на оспорените акти не е извршено.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека приклучувањето на канализационата мрежа во Струмица е уредено со оспорената одлука на Собранието на општината Струмица. Во член 4 од Одлуката е предвидено дека трошоците за изведување на инсталацијата од станбената зграда или соодветниот објект до приклучната шахта и самата приклучна шахта, како и инсталацијата од приклучната шахта до ревизионата шахта и самата ревизиона шахта, паѓаат на товар на сопствениците на тие објекти. Комуналната организација, според овој член од Одлуката, ги поднесува трошоците на инсталацијата од ревизионата шахта до уличната канализациона мрежа.

Начинот на утврдување на надоместокот е определен во другите одредби од означената одлука и во Решението за утврдување на надоместокот на трошоците за изведување на приклучок на канализационата мрежа. Според член 5 од Одлуката трошоците за изведување приклучок од станбениот или друг објект до приклучната шахта и самата приклучна шахта изнесуваат 0,8% од вредноста на тој објект на денот на приклучувањето. Вредноста на објектите, согласно член 6 од Одлуката, ја утврдува Секретаријатот за станбено-комунални работи, урбанизам и имотно-правни односи на Собранието на општината Струмица. Во член 7 од Одлуката е предвидено ослободување од плаќање надоместок за приклучување или одлагање на плаќањето на занаетчиите од дефицитарните занаети или на организациите на здружен труд од стопанството или општествените дејности, доколку плаќањето надоместок може битно да влијае врз нивното работење. Ова ослободување или одлагање го врши Извршниот совет на Собранието.

Надоместокот на трошоците за изведување приклучок од приклучната шахта до ревизионата шахта и самата ревизиона шахта се наплатува во еднаков износ за сите корисници во висина од 3.000 динари. Тој е определен со наведеното решение за надоместок за приклучување, донесено од Собранието на општината Струмица.

5. Според член 7 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружен труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), изградбата, адаптацијата, модернизацијата и реконструкцијата на објектите и уредите за вршење на комунални дејности се врши според програмата за изградба на тие објекти и уреди што ја донесува комуналната организација.

Во член 12 од означениот закон е предвидено дека условите и начинот на користење на комуналните услуги, објекти и инсталации, како и правата и обврските на корисниците и давателите на услугите се утврдуваат со прописи на општината.

Со оглед на тоа, Судот смета дека Собранието на општината е овластено да ги утврдува условите и начинот на користење на комуналните услуги, објекти и инсталации, но не е надлежно да ги пропишува и цените на надоместокот за приклучување на канализационата мрежа, односно соодветните давачки на новите корисници на таа мрежа. Ова затоа што определувањето на цените на услугите и висината на учеството во другите трошоци за приклучување на новите корисници треба да го врши организацијата на здружен труд како давател на услугите, па поради тоа Судот утврди дека Собранието на општината Струмица ги прекоричило своите овластувања во означената одлука

ка со тоа што ги определило и цените на овие услуги.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 139/81
16 ноември 1983 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

563.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 октомври 1983 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 75 став 1 од Правилникот за основите и мерилата за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Работната организација Рудници на бентонит и други неметали „Вентомак“ во Крива Паланка, со референдум одржан на 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Рудници на бентонит и други неметали „Вентомак“ на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите од предлогот членот 75 од оспорениот правилник не е во согласност со уставните и законските одредби затоа што предвидува различна висина на испратнина (отпремнина) во зависност од тоа колку години работникот поминал во организацијата.

4. На седницата Судот утврди дека член 75 став 1 од оспорениот правилник предвидува присдење во пензија на работник од работната организација да му се исплатува отпремнина: во износ од едномесечен просечен личен доход остварен во претходната година ако во работната организација поминал помалку од 15 години работен стаж; двомесечен просечен личен доход остварен во претходната година ако пред одсвде во пензија поминал на работа во работната организација од 15 до 25 години работен стаж и тримесечен просечен личен доход остварен во претходната година ако во работната организација поминал повеќе од 25 години работен стаж.

Согласно алинеја 3 на член 2 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или во повеќе организации на здружен труд. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на дел II од Основните начела и во членот 204 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Давањето на отпремнина при одене во пензија не е законска обврска туку право кое работниците самостојно го уредуваат во свој самоуправен општ акт зависно од материјалните услови. Меѓутоа, од одредбите на Уставот и законот не произлегува дека постојаноста во работниот однос во одредена организација може да се определи како основ или мерило во учеството при распределбата на средствата од заедничка потрошувачка, чиј дел се и средствата за отпремнина.

Имајќи го предвид општествениот карактер на средствата за производство во општествена сопственост, па според тоа и општествениот карактер на работниот стаж што го стекнуваат работниците, работејќи со тие средства, не може да има различен третман работниот стаж во и вон работната организација.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај правото на отпремнина при одене на работник во пензија, односно нејзината висина е определена во зависност од должината на работниот стаж поминат во работната организација, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 159/83

26 октомври 1983 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

326.

Врз основа на член 8 став 1 од Самоуправната спогодба за здружување средства за остварување на додаток на деца во рамките на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за периодот 1982—1985 година, член 52 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и Одлуката на Собранието на Републичката заедница, број 03-616/7 од 8. XI. 1983 година за привремено овластување на Извршниот одбор да врши тековно усогласување на приливот на изворните приходи, Извршниот одбор на Собранието, на седницата одржана на 7. XII. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО РАМКИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

Член 1

Обврзниците за здружување средства за остварување на додаток на деца, по пат на пресметковна стапка, во рамките на Републичката СИЗ за општествена заштита на децата (член 57 од Законот за општествена заштита на децата — „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) се ослободуваат од обврската за здружување средства во Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата по пат на пресметковна стапка за месец декември 1983 година.

Член 2

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за правилно спроведување на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 03-712

7 декември 1983 година

Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Груевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

327.

Врз основа на член 26 став 1 и член 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ти-

тов Велес, Собранието на Општинската заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, на седницата одржана на 26. X. 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 1983 ГОДИНА

I

Обврзниците за здружување на средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес по пат на пресметковна стапка од 1,64‰ за стопанството и 1,69‰ за нестопанството се ослободуваат од уплатата на придонес и тоа:

— сите корисници кои овој придонес го плаќаат од личниот доход и сите исплати кои имаат карактер на лични доходи независно за кој месец се однесуваат, а ќе се исплатуваат во месец декември 1983 година.

II

Службата на општественото книговодство ќе се грижи за правилно спроведување на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 декември 1983 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-141/1

26 октомври 1983 година

Титов Велес

Претседател,

проф Ангел Димов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

328.

Врз основа на член 28-а, 28-б и 50-а од Законот за електростопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78, 42/82 и 29/83), а во врска со член 51 од Статутот, Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, на седницата одржана на 24. XI. 1983 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници за обезбедување средства за тековното

работење на организациите на здружениот труд од областа на електростопанството.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот се основните организации на здружениот труд, работните организации, во кои се основаат основни организации на здружениот труд, земјоделските и други задруги, договорните организации на здружениот труд, работните заедници што во организациите на здружениот труд вршат определени работи од заеднички интерес за основните организации на здружениот труд во новиот состав, работните заедници што таквите работи ги вршат за земјоделски и други заедници, деловните заедници, банките, заедниците за осигурување имоти и лица и други финансиски организации распоредени со Одлуката за единствена класификација во областа од 01 до 11.

Обврзници на придонесот од доходот се и основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници чие седиште се наоѓа во друга СР и САП, за доходот што го остваруваат во делот на организацијата односно заедницата што трајно вршат дејност на територијата на СР Македонија.

Член 3

Основица за пресметување на придонесот утврден со оваа одлука е основницата утврдена според прописите за данокот на доходот на организациите на здружениот труд.

Член 4

Придонесот од доходот се плаќа по стапка од 1,5%.

Член 5

За утврдување на придонесот, плаќањето и казените мерки се применуваат одредбите од прописите за данокот на доход на организациите на здружениот труд.

Член 6

Пресметувањето на придонесот ќе се врши според образецот „ПЕ“ — „Пресметка за придонес од доходот за електростопанство за период од 1 јануари до 198— год“, што е составен дел на оваа одлука.

Член 7

Придонесот според оваа одлука се пресметува и на доходот остварен во 1982 година.

Пресметувањето на придонесот од став 1 на овој член ќе се врши според доходот остварен по периодот од 1 јануари до 30 септември 1982 година.

Уплатувањето на придонесот од став 2 на овој член ќе се врши во четири еднакви месечни рати почнувајќи од 1 ноември 1982 година, а конечното пресметување на придонесот според завршните сметки за 1982 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука се става вон сила Одлуката за воведување придонес за електростопанство, ССИЗЕ бр. 25/II/3 од 22 ноември 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/82).

Член 10

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

ССИЗЕ бр. 215/IX/7
24 ноември 1983 година
Скопје

Претседател,
дипл. ел. инж. Кирил Касапинов, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 261 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 5 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Училишен центар „Илија Игески-Цветан“ - Прилеп со следните податоци: Престана со работа и се брише од судскиот регистар Техничко дрвно-преработувачкото училиште — Финален смер „Трајко Бошкоски-Тарзан“ — Прилеп, поради здружување со Индустрискиот училишен центар од текстилна и рударско-неметалска насока „Илија Игески-Цветан“ — Прилеп и се организира и конституира нова работна организација Училишен центар за производни занимања „25 Мај“ со ц. о. — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 261/83. (383)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 257 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 4 го запиша во судскиот регистар престанокот на ОЗТ Гимназија „Мирче Ацев“ — Прилеп со следните податоци: Престана со работа и се брише од судскиот регистар Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп поради здружување со Медицинското училиште во Прилеп и се организира и конституира нова РО Училишен центар за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“, Ц. О. — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/83. (384)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 258 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 72 го запиша во судскиот регистар престанокот на Медицинското училиште во Прилеп со следните податоци: Престана со работа и се брише од судскиот регистар Медицинското училиште во Прилеп поради здружување со Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп и организирање на РО Училишен центар за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 258/83. (385)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 908 од 25. VIII. 1983 година на регистарска влошка бр. 1-462-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за културно-просветен и наставен филм на СР Македонија — Скопје, ул. „Васил Горгов“ 66 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ванчо Наумов, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник м-р Раде Јурхар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 908/83. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 924 од 31. VIII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-66-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Архивот на Скопје — Скопје, ул. „Московска“ бр. 1 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Милош Константинов, а се запишува како нов застапник д-р Киро Дојчиноски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 924/83. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1037 од 18. X. 1983 година, на регис-

тарска влошка бр. 2-1863-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска услужна задруга „Скопје-ремонт“, Р. О. — Скопје, ул. „710“ бб.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување од 15. IX. 1983 година.

Основачи на задругата се: Ковачевиќ Лука ул. „Милан Марковиќ“ бр. 2 — Скопје; Трајковски Веле од Скопје; Мустафа Селадин од с. Батинци; Селими Кемал од с. Радишани и Аметовски Рамадан од с. Света Петка.

Основни дејности. изведуваче на браварски, лимарски, изолатерски и подполагачки работи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата здружените задругари одговараат во висина на здружениот влог кој изнесува 5.000,00 динари.

Лице овластено за застапување на задругата е Ковачевиќ Лука, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1037/83. (444)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1019 од 6. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-131-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Предучилишната установа „Мајски цвет“ — Скопје, Ц. О. ул. „Женевска“ бр. 4 со следните податоци: Досегашната фирма на Предучилишната установа „Мајски цвет“, Ц. О. — Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски цвет“, Ц. О. — Скопје, ул. „Женевска“ бр. 4.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1019/83. (445)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1017 од 6. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1171-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филолошки науки, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, ООЗТ Филолошки факултет — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ доц. д-р Томислав Тодоровски, декан, а се запишува како нов застапник проф. д-р Борис Марков, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1017/83. (446)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1041 од 13. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1324-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежно-монтажната инсталатерска ентериерна задруга „Ентрап“, Р. О. — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јордан Трајковски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јовановска Нада, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1041/83. (451)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1025 од 13. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-535-0-0-0 го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремен управник на Центарот за насочено образование „Кирил Пејчиновиќ“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 134 со следните податоци: Досегашниот застап-

ник в. д. директорот Миодраг Стојчески се запишува како привремен управник, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1025/83. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1034 од 19. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1607-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Кичево“, Ц. О. — Кичево, ул. „Маршал Тито“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Гурчин Грозданов, в. д. директор, без ограничување а се запишува како нов застапник Тасевски Томислав, в. д. директор, со ограничена одговорност за заклучување правни работи во рамките на запишаната дејност и овластувањата на организацијата, чија вредност по еден договор не преминува износ од 3.000,00 динари, а преку тој износ по претходна согласност односно одлука на Советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1034/83. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1032 од 17. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-192-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на називот — фирмата на Работната организација за згрижување и воспитание „Фемо Кулаков“, Ц. О. — Неготино, ул. „Киро Крстев“ бб со следните податоци. Досегашната фирма на Комбинираната детска установа „Фемо Кулаков“, Ц. О. — Неготино се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитание „Фемо Кулаков“, Ц. О. — Неготино, ул. „Киро Крстев“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1032/83. (455)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1021 од 6. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-15-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Бошко Буха“, с. Глумово — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ Гани Исмаили, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Бакиџ Амит, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1021/83. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1045 од 17. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1143-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Биолошки факултет, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Јонче Шапкарев, декан, без ограничување, а како нов застапник се запишува проф. д-р Александар Димовски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1045/83. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1016 од 7. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н сол. О. — Скопје, ООЗТ Економски факултет „Скопје“ — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Слободан Марковски, декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Митра Шаровска, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1016/83. (449)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1026 од 7. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-4-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 161, ООЗТ ОУ „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје, населба Карпош IV со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Спасовска Роза, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Стефановски Богољуб, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1026/83. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 976 од 24. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-265-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Цветан Димов“, Ц. О. — Скопје, ул. „Цон Кенеди“ бр. 16 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Спасеновски Петре, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Арсова Славка, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 976/83. (456)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1048 од 17. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-742-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на Првата услужна занатска задруга „Атом“, Ц. О. — Скопје, ул. „Козара“ бр. 40 со следните податоци: Досегашното седиште — поблиската адреса на Првата услужна занатска задруга „Атом“, Ц. О. — Скопје, ул. „Козара“ бр. 40 се менува, така што во иднина ќе гласи: Прва услужна занатска задруга „Атом“, Ц. О. — Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 102, општина Центар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1048/83. (457)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 771 од 5. VII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-2-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитет „Кирил и Методиј“. Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Градежен факултет — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Никола Гаврилов, а на негово место како нов застапник се запишува проф. д-р Ангеле Ангеловски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 771/83. (458)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 998 од 18. X. 1983 година, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Христијан Тодоровски-Карпош“ — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 161 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јордановска Даринка, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Чукарски Благој, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 998/83. (459)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1052 од 18. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-9-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Факултет за физика — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ проф. д-р Смиља Конеска, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Виктор Урумов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1052/83. (460)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1036 од 28. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1866-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска задруга „Екстериер“, Р. О. — Скопје, ул. „Бутелска“ бб, Задругата е основана со Самоуправната спогодба на задругарите, донесена на 28. X. 1983 година. Основачи на задругата се: Кочковски Душан, Мирчевски Цеко, Мирчевски Живко, Маринковиќ Трајко и Младенов Никола.

Основни дејности: сидарска и фасадерска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат и здружените задругари во висина на здружениот влог, кој изнесува 5.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Мирчевски Цеко, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1036/83. (461)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1068 од 26. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1865-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Централното основно училиште „Алија Авдовиќ“, Р. О., во основање, с. Батинци.

Актот за основање на работната организација е донесен на ден 7. X. 1983 година под бр. 08-2961. Основач е Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Основни дејности: 120110 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица училиштето одговара со сите свои средства. За обврските на училиштето одговара и основачот неограничено супсидијарно.

Лице овластено за застапување е Спасев Павле, привремен работорооден орган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1068/83. (462)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1046 од 25. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1306-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за основно музичко образование „Васо Карајанов“ со Ц. О. — Гевгелија, ул. „Ристо Фршинин“ бр. 41 со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Улишев Горѓе се запишува како директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1046/83. (468)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1129 од 14. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-729-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Комбинираната детска установа „Ангел Шајче“, Ц. О. — Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на работната организација Атанасова Добрила, директор, без ограничување, а се за-

пишува како нов застапник Манојловска Добринка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1129/83. (469)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1149 од 16. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-80-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Вера Которка“ со Ц. О., с. Клевовце, Куманово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ластимир Христовски, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Стојановски Борко, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1149/83. (470)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1148 од 16. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1799-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Домот на културата „Лазар Софијанов“ — Кратово, ул. „Гуро Салај“ бр. 6 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петков Мијалче, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Душко Алексовски, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1148/83. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1100 од 1. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-105-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Професор Мијалковик“ со Ц. О. — Куманово, ул. „Карл Маркс“ бр. 52 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Младеновски Горѓи, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Јањевски Ванчо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1100/83. (472)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1076 од 26. X. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-312-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Христијан Карпош“ со Ц. О. — с. Драгомани, Куманово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Петрушевски Миле, директор, а се запишува новиот застапник Петрушевски Живко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1076/83. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1097 од 14. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-19-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Централно основно училиште „Фаик Коница“ — с. Радуш, Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Наиф Мустафа, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Алија Алиу, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1097/83. (474)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1118 од 8. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1429-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната занатска задруга „Солидност“, Ц. О. — Скопје со следните податоци:

Досегашниот в. д. директор Владе Давитковски се запишува како директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1118/83. (475)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1078 од 15. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1025-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Семафор“ — Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 38 со следните податоци: Досегашното седиште — поблиската адреса на задругата се менува, така што во иднина ќе гласи: Електро-монтажна инсталатерска задруга „Семафор“ — Скопје ул. „243“ бр. 13.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1078/83. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1114 од 9. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1590-16-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицински факултет О. Сол. О. со ООЗТ при Универзитетскиот центар за медицински науки, ул. „50 дивизија“ бр. 6, ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Драгољуб Константинов, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Коста Дохчев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1114/83. (477)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1093 од 3. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-223-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Маршал Тито“, Ц. О. с. Арачиново, општина Гази Баба — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Наим Зиб, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Мита Ајдари, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1093/83. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1059 од 3. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-567-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Истикбал“, Ц. О. — Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 85 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Љуши Абдулвехаб, директор, а се запишува новиот застапник Љокан Фарук, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1059/83. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1123 од 8. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1168-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Мољеро-фарбарската задруга „Братство“ — Тетово, ул. „Борче Кочовски“ бр. 52 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Теохаровски Вангел, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Героски Мирослав, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1123/83. (481)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1119 од 4. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1537-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на привремената управа и лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за управување со

пасишта и утрини, Титов Велес, ул. „Ленинова“ бр. 24 со следните податоци: Се брише привремената управа. Досегашниот привремен управник Бајдевски Миодраг се запишува како секретар, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1119/83. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 884 од 13. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1257-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на „Водно“ — договорна организација на здружен труд за занаетчиски производи и услуги, Ц. О. — Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 94, во основање, со следните податоци: Досегашното седиште — поблиската адреса на „Водно“ — договорна организација на здружен труд за занаетчиски производи и услуги, Ц. О. — Скопје, ул. „Прохор Пчински“ бр. 94, во основање, се менува, така што во иднина ќе гласи: „Водно“ — договорна организација на здружен труд за занаетчиски производи и услуги, Ц. О. — Скопје, ул. „Серава“ бр. 78 — во основање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 884/83. (396)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 97 од 15. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1426-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на работната организација Фармацевтски факултет, Ц. О. — Скопје, ул. „12 ударна бригада“ бб.

Работната организација е основана со одлука бр. 1225 од 21. VI. 1979 година.

Основни дејности: 120204 — научно-истражувачка дејност во областа на фармацијата; 120143 — медицински факултет; 130159 — други видови на здравствена заштита.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски, сторени во правниот промет со трети лица, работната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е доц. д-р Ефтимиа Главаш, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 97/83. (397)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 896 од 8. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1854-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Основното училиште „Едвард Кардел“, Р. О. — Скопје, булевар „АВНОЈ“ бб, населба Аеродром.

Училиштето е основано со решението број 08-48 од 15. VI. 1983 година на СИЗ за воспитание и образование на општината Кисела Вода.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица, Р. О. истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на Р. О. сторени во правниот промет со трети лица, Р. О. одговара со сите свои средства.

За обврските на Р. О. одговара и основачот неограничено и супсидијарно.

Лице овластено за застапување е Вера Кузмановска, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 896/83. (398)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 706 од 14. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 2-1859-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Станбената задруга „Пролет“, О. Сол. О.—Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 1.

Станбената задруга е основана со Самоуправната спогодба од 26. XII. 1982 година.

Основачи на станбената задруга се: Наумовска Петар Мирјана, ул. „Грамос“ бр. 3-6 — Скопје; Костурска Јака Љубинка, ул. „Мацари“ бр. 34/II-15, Скопје; Костурски Методија, ул. „Симеон Кавраков“ бр. 7/а — Скопје, Бунтески Славе, ул. „Димитар Благоев“ бр. 11/а — Скопје; Коровиќ Нусрет, ул. „Струмичка“ бр. 16-1/II — Скопје; Јовановски Петре, ул. „Владимир Комаров“ бр. 31/II-5 — Скопје; Ѓорѓиев Најден, ул. „Ресенска“ бр. 4/II/6 — Скопје; Ангеловски Глигор, ул. „Никола Тесла“ бр. 6/I — Скопје; Танчевски Петар, ул. „Георги Димитров“ згр. 12/I-14 — Скопје; Крежевски Јован, ул. „Корушка“ бр. 19 — Скопје; Манчевски Љупчо, ул. „11 Октомври“ бр. 21/I/9 — Скопје; Андоновски Борис, булевар „Партизански одреди“ бр. 9/3 — Скопје; Пемовски Љупчо, ул. „Маршал Тито“ бр. 56 — Скопје; Христов Ранчо, „Максим Горки“ бр. 19 — Скопје; Миновски Светозар, ул. „Водњанска“ бр. 40 — Скопје; Тонев Јане, ул. „Крсте Асенов“ бр. 7/II-1 — Скопје; Поповиќ Бранислав, ул. „Водњанска“ бр. 21 — Скопје; Терзиовски Степан, ул. „Крсте Асенов“ бр. 14-3/22 — Скопје; Трајков Никола, адвокат од Скопје; Панговска Сузана ул. „Дренок“ бр. 17 — Скопје.

Основни дејности: — вршење инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради, станбени и деловни простории доколку истите се наоѓаат во станбената зграда;

— организирање на штедење за стан, станбени и деловни простории, доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа станот на членот на задругата;

— купување на станбени згради, станови и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената зграда во која се наоѓа станот на членот на задругата;

— набавување на градежен материјал, елементи потребни за изградба на станбени згради и деловни простории за своите членови.

Во правниот промет со трети лица задругата, истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски спрема трети лица, сторени во правниот промет, одговара со сите средства за кои располага задругата.

За обврските на задругата емчат и задругарите, ограничено солидарно, во висина на основачкиот влог кој изнесува 10.000,00 динари.

Лице овластено за застапување е Бунтевски Славе, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 706/83. (399)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 841 од 13. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-12-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О., со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Рударско-геолошки факултет — Штип со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. инж. Ѓорѓи Оровчанов, декан, без ограничување, а се запишува како нов застапник проф. д-р Томислав Иванов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 841/83. (400)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 934 од 30. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1861-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд за вршење електросервисни услуги „Валандово“, Ц. О. — Валандово, ул. „Никола Карев“ бб.

Договорната организација е основана со договор склучен на 5. II. 1983 година.

Основачи на договорната организација се: Јовчевски Јанко, с. Пирава, општина Валандово, л. к. бр. 12004 — СВР — Валандово; Андоновски Васил, с. Пирава, општина Валандово, л. к. бр. 12700 — СВР — Валандово; Андонов Перо, с. Пирава,

општина Валандово, л. к. бр. 13692 — СВР — Валандово; Јовче Атанасов, с. Пирава, општина Валандово, л. к. бр. 10484 — СВР — Валандово; Ризов Вангел, с. Пирава, општина Валандово, л. к. бр. 6352 — СВР — Валандово.

Основни дејности: 090131 — поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството. Во правниот промет со трети лица ДОЗТ истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ДОЗТ одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Јовчевски Јанко, работороводител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 934/83. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 860 од 30. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-658-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за информативна дејност „Радио Гевгелија“, Ц.О. — Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ 97, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Иванов, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Стојан Ризовски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 860/83. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 899 од 30. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 3-1862-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за физичка култура, Ц.О. — Кратово, ул. „Маршал Тито“ бр. 1.

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со одлуката на Собранието на општината Кратово бр. 06-2334 од 6. IX. 1974 година.

Основни дејности: 140234 — ОСИЗ во областа на физичката култура.

Самоуправната интересна заедница во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Статутот на Заедницата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Арсов Ранко, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 899/83. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 975 од 20. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-869-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ветеринарната станица „Кичево“, Ц.О. Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 2 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Величе Наумовски, в.д. директор, а се запишува новиот застапник Трајче Наумовски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 975/83. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 970 од 30. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето-поблиската адреса на Работната организација за основно гостинство и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 161 со следните податоци: Досегашното седиште-поблиската адреса на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Пиринска“ бр. 161 се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Радика“ бр. 9.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 970/83. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1008 од 29. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1144-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Географски факултет Ц.О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Митко Панов, декан, без ограничување, а како нов застапник се запишува проф. д-р Александар Стојмилов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1008/83. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1009 од 30. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-781-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Драмскиот театар — Скопје, ул. „Шекспирова“ бр. 15 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ристо Стефановски, директор, а се запишува новиот застапник Благој Чоревски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1009/83. (412)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 951 од 20. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-1637-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно гостинство и образование „Илинден“, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ — Централно основно училиште „Браќа Рамиз-Хамид“ — Скопје, ул. „Нов-живот“ бб — Скопје.

Се брише досегашниот застапник Апостолов Панче, директор, а се запишува новиот застапник Костадиновски Павле, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 951/83. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 972 од 20. IX. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-160-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар Комбинираната детска установа „11 Октомври“, Ц.О. — Скопје со следните податоци: Досегашната фирма на работната организација — Комбинирана детска установа „11 Октомври“, Ц.О. — Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи: Работна организација за згрижување и воспитание „11 Октомври“, Ц.О. — Скопје, ул. „II македонска ударна бригада“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 972/83. (414)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Кавадарци

О Б Ј А В У В А

ДЕКА ЌЕ ВРШИ ИЗБОР (РЕИЗБОР) НА ЕДЕН СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Заинтересираните кандидати, покрај општите услови предвидени во Законот, треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да се државјани на СФРЈ,
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и

- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Кавадарци — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (507)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79) и член 34 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Комисијата за избори и именувања на Собранието на општината Гостивар

ОБЈАВУВА

ДЕКА КЕ ВРШИ ИЗБОР-РЕИЗБОР НА ЕДЕН СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО ГОСТИВАР И ЗАМЕНИК ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ГОСТИВАР

I. Кандидатите за судија на Општинскиот суд, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

II. Кандидатите за заменик јавен обвинител, покрај општите услови треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 32 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76):

III. Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги доставуваат до Собранието на Општината Гостивар — Комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (501)

СОДРЖИНА

Страна

538.	Одлука за помилување на осудени лица	673
539.	Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1983 година	673
540.	Решение за именување претседател, потпретседател и членови на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија за нуклеарна и други видови енергија	674
541.	Решение за разрешување потсекретар во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина	674
542.	Решение за разрешување директор на Републичкиот завод за статистика	674
543.	Решение за разрешување советник на републичкиот секретар за народна одбрана	674
544.	Решение за разрешување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи	674
545.	Решение за разрешување републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	675
546.	Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за информации	675
547.	Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации	675
548.	Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	675

549.	Решение за назначување советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	675
550.	Решение за именување републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	675
551.	Решение за назначување потсекретар во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија	675
552.	Решение за именување претседател и членови на Советот за меѓународно-правни прашања	676
553.	Наредба за изменување на Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки, како и за утврдување на збирните стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот	676
554.	Решение за одобрување на учебникот Технологија на ткаење I дел	677
555.	Решение за одобрување на учебникот Технологија на ткаење II дел	677
556.	Решение за одобрување употребата на учебникот Биологија за VIII одделение	677
557.	Решение за одобрување употребата на учебникот Читанка за VIII одделение на турски јазик	677
558.	Решение за одобрување употребата на учебникот Читанка за VII одделение	678
599.	Решение за одобрување употребата на учебникот Читанка за VI одделение	678
560.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/81 од 9 ноември 1983 година	678
561.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/83 од 2 ноември 1983 година	679
562.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 139/81 од 16 ноември 1983 година	679
563.	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 159/83 од 26 октомври 1983 година	680
Општи акти на самоуправните интересни заедници		
СКОПЈЕ		
326.	Одлука за ослободување од обврска за здружување средства за остварување на одаток на деца во рамките на Републичката СИЗ за општествена заштита на децата за месец декември 1983 година	681
327.	Одлука за утврдување висината на придонесот за електростопанство	681
ТИТОВ ВЕЛЕС		
328.	Одлука за ослободување од обврската за здружување на средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за месец декември 1983 година	681